

Винарска Визба
ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

Консолидирани финансиски извештаи
за годината која завршува на 31
Декември 2016
во согласност со сметоводствените
стандарди кои се прифатени во РМ
и
Извештај на независниот ревизор

Март 2017

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Консолидиран извештај за сеопфатна добивка	3
Консолидиран извештај за финансиска состојба	4
Консолидиран извештај за промени во капиталот	5
Консолидиран извештај за паричните текови	6
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи	7 - 31
ДОДАТОЦИ	
Додаток 1- Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работење	
Додаток 2- Консолидирана годишна сметка	
Додаток 3- Консолидиран годишен извештај за работење	

До акционерите на
Винарска Визба
„ПОПОВА КУЛА“ АД Демир Капија

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Винарската Визба „ПОПОВА КУЛА“ АД Демир Капија, кои се состојат од Консолидираниот извештај за финансиска состојба на 31 декември 2016 година, Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промените на капиталот и Консолидираниот извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорски стандарди кои се во примена во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До акционерите на
Винарска Визба
„ПОПОВА КУЛА“ АД Демир Капија

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот


Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Винарска Визба „Попова Кула“ АД, Демир Капија на ден 31 декември 2016 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на консолидираниот годишен извештај за работата во согласност со Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали консолидираниот годишен извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2016 година. Нашата работа во однос на консолидираниот годишен извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Консолидираниот годишен извештај за работа е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Винарска Визба „ПОПОВА КУЛА“ АД, Демир Капија за годината која завршува на 31 Декември 2016 година.

Скопје, 15 март 2017 година


Елена Петровска-Лазаревски
Овластен ревизор




Драган Димитров
Управител

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 Декември 2016
Во илјади денари

	Белешка	2016	2015
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продажба	4	48.421	50.682
Останати оперативни приходи	5	1.834	2.109
Вкупно оперативни приходи		50.255	52.791
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Трошоци во промена на залихи		2.563	3.208
Набавна вредност на продадени стоки		(3.603)	(5.401)
Трошоци за материјали и одржување	6	(18.639)	(20.425)
Плати, надоместоци и други лични примања	7	(11.224)	(11.467)
Деперцијација и Амортизација	8	(6.037)	(5.586)
Останати оперативни трошоци и расходи	9	(11.206)	(10.481)
Вкупно оперативни трошоци		(48.146)	(50.152)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		2.109	2.639
ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Нето приходи/(расходи) од камати	10	(2.327)	(2.200)
Нето приходи/(расходи) од курсни разлики	11	73	(37)
Нето расходи од финансирање		(2.254)	(2.237)
ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		(145)	402
Данок од добивка	12	(397)	(262)
ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		(542)	140
Добивки/(загуби) кои произлегуваат од преведување на странско работење		(1)	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		(543)	140
НЕТО ДОБИВКА/(ЗАГУБА) КОЈА ПРИПАГА НА МАЈКАТА		(576)	137
НЕКОНТРОЛИРАЧКО УЧЕСТВО ВО НЕТО ДОБИВКАТА/(ЗАГУБАТА)		33	3
Заработувачка/(загуба) по акција во денари	13	(0,201)	0,052

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи.

Приложените консолидирани финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 15 март 2017 година и се потпишани во негово име од страна на:



Јордан Трајков
Извршен директор

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на ден 31 Декември 2016
Во илјади денари

	Белешки	31 декември 2016	31 декември 2015
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	134.888	136.681
		134.888	136.681
Тековни средства			
Залихи	15	32.487	31.937
Побарувања од купувачи	16	7.855	10.825
Останати тековни средства и АВР	17	561	328
Пари и парични еквиваленти	18	3.295	1.875
		44.198	44.965
ВКУПНИ СРЕДСТВА		179.086	181.646
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	19	166.050	166.050
Резерви		787	820
Акумулирана загуба		(39.546)	(38.933)
		127.291	127.937
Неконтролирачко учество		1.377	1.404
		128.668	129.341
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	20	24.725	31.586
		24.725	31.586
Тековни обврски			
Краткорочни финансиски обврски	21	14.910	8.868
Обврски кон добавувачи	22	9.079	10.095
Останати тековни обврски и ПВР	23	1.704	1.756
		25.693	20.719
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		179.086	181.646

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи.

Приложените консолидирани финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 15 март 2017 година и се потпишани во негово име од страна на:



Jordan Trajkov
 Јордан Трајков
 Извршен директор

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2016
Во илјади денари

	Акционерски капитал	Останат капитал и резерви	Акумул. загуба	Вкупно	Неконтр. учеств	Вкупно главнина
Состојба на 1 Јануари 2015	166.050	1.592	(39.103)	128.539	660	129.199
Останати зголем. (намалувања)	-	(772)	33	(739)	741	2
Добивка за годината	-	-	137	137	3	140
Состојба на 31 декември 2015	166.050	820	(38.933)	127.937	1.404	129.341
Останати зголем. (намалувања)	-	(33)	(37)	(70)	(60)	(130)
Добивка (загуба) за годината	-	-	(576)	(576)	33	(543)
Состојба на 31 декември 2016	166.050	787	(39.546)	127.291	1.377	128.668

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2016
Во илјади денари

	2016	2015
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка/(загуба) пред оданочување	(145)	402
<i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Депрецијација/Амортизација	6.037	5.586
Приходи од отпис на обврски	(418)	(96)
Расходи од отпис на побарувања	1.408	100
Добивка од продажба на основни средства	(15)	(60)
Кусоци / (Вишоци)	(6)	-
Прилагодувања за приходи/(трошоци) за камати	2.237	64
Останати прилагодувања	(132)	2
Оперативна добивка пред промени во работниот капитал	9.056	5.998
Промени во оперативните средства и обврски:		
<i>Зголемување/(намалување) на тековните средства:</i>		
Побарувања од купувачи	1.562	(419)
Останати тековни средства и АВР	(233)	291
Залихи	(544)	(1.074)
<i>Зголемување/(намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	(599)	592
Останати обврски и ПБР	(52)	50
Парични средства генерирани од работењето	9.190	5.438
Платени камати	(2.442)	(118)
Платен данок на добивка	(397)	(262)
Нето паричен тек од оперативни активности	6.351	5.058
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка(продажба) на недвижности, постројки и опрема	(4.244)	(8.759)
Продажба на недвижности, постројки и опрема	15	60
Примени камати	115	55
Нето паричен тек од инвестициони активности	(4.114)	(8.644)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Краткорочни финансиски обврски	6.043	4.748
Долгорочни финансиски обврски	(6.861)	(60)
Нето паричен тек од финансиски активности	(818)	4.688
Нето зголемување / (намалување) на паричните средства	1.419	1.102
Пари и парични средства на почетокот на годината	1.875	774
Пари и парични средства, крај на годината (Белешка 18)	3.295	1.875

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиските извештаи.

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

Друштвото за производство и промет Винарската визба ПОПОВА КУЛА АД, Демир Капија и подружниците („Групата“) се занимава со основна деловна активност на производство и промет на вино од грозје и вински туризам. Матичното друштво ВВ Попова Кула АД Демир Капија (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво регистрирано согласно Законот за трговските друштва.

Во текот на 2008 година, Матичното Друштво го основа и е 75% сопственик на Друштвото Попова Кула С.П. ЗОО Полска, правен субјект регистриран во Република Полска. Во текот на 2012 година капиталот на подружницата се зголемува за дополнителни 110 илјади злоти при што дополнително уплатениот дел од страна на Попова Кула АД, Демир Капија изнесува 66 илјади полски злоти и согласно истото со состојба на 31 декември 2013 година учество во капиталот на Попова Кула СП ЗОО изнесува 67,52%. На 31 декември 2015 и 2016 година учеството се задржува исто на 67,52%. Матичното Друштво, во 2012 година стекнува 100% сопственост во Станушина ДООЕЛ, Демир Капија. На 31 декември 2016 година сопственоста е истотака 100%.

Седиштето на Друштвото е лоцирано во Демир Капија, Булевар на виното бр 1, Република Македонија.

На 31 декември 2016 година, Друштвото имало 39 вработени (31 декември 2015: 38 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за консолидација

Согласно Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 27 „Консолидирани и посебни финансиски извештаи“, Друштвото ги состави своите консолидирани финансиски извештаи за деловната 2016 година, во согласност со барањата на сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија во кои се вклучени ПОПОВА КУЛА АД, Демир Капија и подружниците: Станушина ДООЕЛ Демир Капија со 100% учество, како и Попова Кула ЗАО, Полска со 67,52% учество.

По потреба се извршени рекласификации на податоците обелоденети во финансиските извештаи на подружниците заради усогласување на нивните сметководствени политики со политиките на Друштвото.

2.2. Основа за изготвување и презентација на консолидираните финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат консолидирани финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

Приложените консолидирани финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Консолидираните финансиски извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Основа за изготвување и презентација на консолидираните финансиски извештаи (Продолжува)

При изготвувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие консолидирани финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за консолидираните годишните финансиски извештаи за фискалната 2015 година.

Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и оценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи се обелоденети во белешка 2.4.

(a) Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени

До датата на усвојување на приложените консолидирани финансиски извештаи, следниве нови и изменети МСС, МСФИ и толкувањата кои се составен дел на стандардите, како и нивните измени, издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, односно Комитетот за толкување на меѓународно финансиско известување, кои стапуваат на сила започнувајќи од 1 јануари 2016 година и порано, и како такви се применливи на консолидираните финансиски извештаи за 2016 година, но се уште не се преведени и прифатени во Република Македонија за периодите на известување кои почнуваат тогаш, и согласно тоа не се во примена кај Друштвото:

- Измени кон МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања" (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат по 1 јануари 2009);
- КТМФИ 18 "Пренос на средства од страна на купувачите" (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на или по 1 јули 2009);
- Измени кон КТМФИ 9 "Повторна процена на вградени деривативи и МСС 39" Финансиски инструменти: Признавање и мерење (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2009);
- Измени кон КТМФИ 16 "Хеџинг на нето вложување во странски операции" (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2009);
- Измени на различни стандарди и толкувања како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, објавени од страна ОМСС во април 2009 година (датумите на примена варираат од стандард до стандард, но повеќето се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010);
- Измени кон МСС 32 "Финансиски инструменти: Презентација" - Класификација на издадени права (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 февруари 2010 или по тој датум);
- Измена кон МСФИ 1 "Првична примена на Меѓународните стандарди за финансиско известување" (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2010 година);

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Основа за изготвување и презентација на консолидираните финансиски извештаи (Продолжува)

(а) Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени (Продолжува)

- КТМСФИ 19 "Плаќање на обврски со инструменти на капиталот" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010);
- Измени на различни стандарди и толкувања како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, објавени од страна ОМСС во мај 2010 година (датумите на примена варираат од стандард до стандард, но повеќето се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010);
- Ревидиран МСС 24 „Обелоденување на поврзани субјекти„ (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2011 или по тој датум);
- Измени кон КТМСФИ 14 "МСС 19 - Ограничување на средствата за дефинирани користи, минимални барања за финансисрање и нивна поврзаност" - Претплати на минималните барања на Друштвото (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2011 или по тој датум);
- Измени на МСС 12 "Даноци на добивка" - Одложен данок: поврат на основните средствата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012);
- Измени кон МСС 1 "Презентирање на финансиски извештаи"-Останата сеопфатна добивка (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2012 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 19 " Корист за вработените" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 27 "Поединечни финансиски извештаи" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 28 "Вложувања во придружени ентитети" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- Измени на МСФИ 1 "Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување" - Државни кредити (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013) и сериозна хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за првичните усвојувачи на МСФИ (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум);
- Измени на МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања" - Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013) и трансфер на финансиски средства (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум);
- МСФИ 9 "Финансиски инструменти" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум). Овој стандард се однесува на класификација и мерење на финансиските средства.
- МСФИ 10 „Консолидирани финансиски извештаи" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- МСФИ 11 „Заеднички договори" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- МСФИ 12 „Обелоденување на удели во други ентитети" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- МСФИ 13 „Мерење на фер вредност" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Основа за изготвување и презентација на консолидираните финансиски извештаи (Продолжува)

(а) Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени (Продолжува)

- КТМФИ 20 „Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници“ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- Измени на повеќе стандарди (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС, 16, МСС 21, МСС 28, МСС 31, МСС 32, МСС 34 и КТМСФИ 13) како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, циклус 2009-2011, објавени од страна ОМСС во мај 2012 година, првенствено заради отстранување на неконзистентности и појаснување на текстот (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013)
- Измени на МСС 32 „Финансиски Инструменти: Презентација“ Балансирање на Финансиските Средства и Финансиските Обврски (во примена за годишниот известувачки период кој почнува на или по 1 Јануари 2014);
- Измени на МСФИ 10, МСФИ 12 и МСФИ 27 - „Инвестициски Ентитети“ (во примена за годишниот известувачки период кој почнува на или по 1 Јануари 2014);
- Измени на МСС 36 „Оштетување на средства“ - Обелоденувања за надоместив износ за не финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014);
- Измени на МСС 39 „Финансиски Инструменти: Признавање и Вреднување“ - Обнова на Деривативи и Продолжување на сметководство за Хеџинг (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014); и
- КТМФИ 21 „Потенцијални судски обврски“(применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014).
- Измени кон повеќе стандарди (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) резултираат од годишните подобрувања на стандардите, „Циклус 2010-2012“, објавени од страна на ОМСС во Декември 2013, примарно преку остранување на контрадикторностите и разјаснување на текстот (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014);
- Измени на повеќе стандарди (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МСС 40) како резултат на проектот за годишни подобрувања на стандардите „Циклус 2011-2013“, објавени од ОМСС во декември 2013, примарно преку остранување на контрадикторностите и разјаснување на текстот (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014);
- Измени кон МСС 19 „Користи за вработените“ - Дефинирани планови за користи: Придонеси за вработените (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 Јули 2014);
- Измени на повеќе стандарди (МСФИ 5, МСФИ 7, МСС 19 и МСС 34) како резултат на проектот за годишни подобрувања на стандардите „Циклус 2012-2014“, објавени од ОМСС во септември 2014, примарно преку остранување на контрадикторностите и разјаснување на текстот (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016);
- Измени кон МСФИ 11 „Заеднички спогодби“ - Заеднички спогодби: Сметководство за Преземање на интерес (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Основа за изготвување и презентација на консолидираните финансиски извештаи (Продолжува)

(а) Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени (Продолжува)

- Измени кон МСС 1 „Презентација на финансиски извештаи“ - Иницијатива за обелоденување (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);
- Измени кон МСС 16 „Недвижности, постојки и опрема“ и МСС 18 „Нематеријални средства“ Појаснување на прифатливи методи на депрецијација и амортизација (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);
- Измени кон МСС 16 „Недвижности, постојки и опрема“ и МСС 41 „Земјоделство“ - Земјоделство: повеќе годишни насади (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);
- Измени кон МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” - Капитален метод во поединечни финансиски извештаи (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);
- Измени кон МСС 28 “Вложувања во придружени ентитети и заеднички потфати” и МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” - Продажба или придонес на средства помеѓу Инвеститорот и неговиот соработник или заеднички потфат (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2016 или по тој датум);
- Измени кон МСС 28 „ Вложувања во придружни ентитети и заеднички потфати”, МСФИ 10 „Консолидирани финансиски извештаи” и МСФИ 12 „ Обелоденувања на удели во други ентитети” - Примена на пречистените исклучоци (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2016 или по тој датум);
- МСФИ 14 „Одложени сметки согласно законската регулатива” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);
- МСФИ 9 „ Финансиски инструменти” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);

(б) Нови стандарди, измени и толкувања кон објавените стандарди кои се уште не се валидни

До денот на подготвување на придружните консолидирани финансиски извештаи, следниве МСС, МСФИ и нивните толкувања, како и нивните измени, издадени од Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди и Комитетот за Толкување на Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, се уште не се во примена и не се официјално преведени. Истите не се применети од страна на Друштвото.

- Измени кон МСС 12 “Данок на доход”- Признавање на одложени даночни средства за нереализирани загуби (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2017 или по тој датум);
- Измени кон МСС 7 “Белешки кон извештајот за парични текови” - иницијатива за презентација (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2017 или по тој датум);
- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018);
- МСФИ 15 “Приходи од договори со купувачи” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);
- Измени кон МСФИ 15 “Приходи од договори со купувачи” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Основа за изготвување и презентација на консолидираните финансиски извештаи (Продолжува)

(б) Нови стандарди, измени и толкувања кон објавените стандарди кои сеуште не се валидни (Продолжува)

- Измени кон МСФИ 4 “Договори за осигурување” во врска со имплементацијата на МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);
- Измени кон МСФИ 2 “Share based payments” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);
- Измени кон МСС 40 “Инвестициона сопственост” поврзани со пренесување на инвестиционата сопственост (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);
- Измени на повеќе стандарди (МСФИ 1, МСФИ 12 and МСС 28) како резултат на стандардите за годишни подобрувања, “2014-2016 циклус”, објавен од страна на IASB во Декември 2016 (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);
- КТМСФИ 22 “Трансакции во странски валути и авансни плаќања” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум) и
- МСФИ 16 “Наеми” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2019 или по тој датум).

Во согласност со претходно опишаното, и земајќи ги во предвид потенцијалните материјални ефекти кои воведувањата на МСС и МСФИ ги имаат на сметководствените регулации во Република Македонија од аспект на реалната презентација направена во консолидираните финансиски извештаи, придружните консолидирани финансиски извештаи не можат да бидат третирали како сет на консолидирани финансиски извештаи приготвени во согласност со МСС и КТМФИ.

2.3. Континуитет

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.4. Користење на проценки

Изготвувањето на консолидираните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на консолидираните финансиски извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Консолидираниот извештај за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати. Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.